



ДОГОВОР

ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТОНЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ДЕЛ 2: Тонери

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за труд и социјална политика, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Јованка Тренчевска, во понатамошниот текст Договорен орган, од една страна и
2. Друштво за производство, трговија и услуги ГРАФОТЕКС ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин бр. 55 Скопје, ЕМБС 4124332 застапувано од Управител Миле Стојковски, во понатамошниот текст Носител на набавката, од друга страна.

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ)

Член 1

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

- 1) „Договорен орган,“ - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки;
- 2) „Носител на набавката,“ - е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
- 3) „Договор за јавна набавка на стоки,“ - претставува набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката;
- 4) „Договорна цена,“ - е цената која ја побарува Носителот на набавката како што е утврдено во овој Договор, вклучувајќи го и евентуалниот попуст што го дал;
- 5) „Испорака,“ - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договорот, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките;
- 6) „Сродни услуги,“ - претставуваат пропратни услуги на набавката на стоки, како што е осигурување, инсталација, почетно одржување и други слични обврски на Носителот на набавката според условите наведени во овој Договор;

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

7) „Сервисирање„ - претставува отстранување на сите грешки (дефекти и слично) и технички недостатоци, како и вградување на потребните резервни делови на испорачаните стоки;

8) „Подизведувач„ - е домашно или странско правно или физичко лице, кое треба да достави кој било дел од стоките или да изврши кој било дел од сродните услуги преку поддоговор склучен со осителот на набавката.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка на стоки како поедноставена отворена постапка во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-9077/1 од 26.12.2022 година, Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-1656/2 од 13.02.2023 година, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор е набавка на тонери, sukcesивно по спецификација, која е составен дел на овој договор за потребите на Министерството за труд и социјална политика (ДЕЛ 2).

ДЕЛ 2: ТОНЕРИ					
Р. Бр.	Назив на тонер	Единечна мерка	Количина	Единечна цена	вкупно
1	HP LJ 1022 OEM (или еквивалент)	парче	85	550,00	46.750,00
2	HP LJ 1102w OEM (или еквивалент)	парче	20	550,00	11.000,00
3	HP LJ P1005 OEM (или еквивалент)	парче	75	550,00	41.250,00
4	HP LJ MFP 1522 nf OEM (или еквивалент)	парче	25	550,00	13.750,00
5	HP LJ 1320 OEM (или еквивалент)	парче	6	800,00	4.800,00
6	HP LJ Pro MFP M 426 dw OEM (или еквивалент)	парче	10	900,00	9.000,00
7	HP LJ 3015 OEM (или еквивалент)	парче	14	550,00	7.700,00
8	HP LJ Pro 400 MFP OEM (или еквивалент)	парче	6	870,00	5.220,00
9	HP LJ Pro MFP M 125nw OEM (или еквивалент)	парче	3	550,00	1.650,00
10	HP LJ P 1606dn OEM (или еквивалент)	парче	3	550,00	1.650,00
11	HP Laser Jet Pro MFP M521dn OEM (или еквивалент)	парче	25	1.400,00	35.000,00
12	HP Color Laser Jet CP2025 OEM (или еквивалент)	парче	5	550,00	2.750,00
13	Lexmark MC 415dn OEM (или еквивалент)	парче	75	1.900,00	142.500,00

14	Lexmark MC 310d OEM (или еквивалент)	парче	25	1.900,00	47.500,00
15	Lexmark MX 410de BLACK OEM (или еквивалент)	парче	20	1.700,00	34.000,00
16	Lexmark CX 410de BLACK OEM (или еквивалент)	парче	20	2.900,00	58.000,00
17	Lexmark CX 410de YELLOW OEM (или еквивалент)	парче	20	2.900,00	58.000,00
18	Lexmark CX 410de MAGENTA OEM (или еквивалент)	парче	20	2.900,00	58.000,00
19	Lexmark CX 410de CYAN OEM (или еквивалент)	парче	20	2.900,00	58.000,00
20	Lexmark MC 417dn OEM (или еквивалент)	парче	30	2.100,00	63.000,00
21	Lexmark Photoconductor MS310, MS317, MS415 (60.000)	парче	50	5.000,00	250.000,00
22	Lexmark C540N BLACK OEM (или еквивалент)	парче	3	550,00	1.650,00
23	Lexmark C540N YELLOW OEM (или еквивалент)	парче	3	550,00	1.650,00
24	Lexmark C540N MAGENTA OEM (или еквивалент)	парче	3	550,00	1.650,00
25	Lexmark C540N CYAN OEM (или еквивалент)	парче	3	550,00	1.650,00
26	Xerox 3220 OEM (или еквивалент)	парче	40	550,00	22.000,00
27	Xerox Work Centre 7225 BLK 22K OEM (или еквивалент)	парче	4	1.500,00	6.000,00
28	Xerox Work Centre 7225 YELLOW 15K OEM (или еквивалент)	парче	2	1.500,00	3.000,00
29	Xerox Work Centre 7225 MAGENTA 15K OEM (или еквивалент)	парче	2	1.500,00	3.000,00
30	Xerox Work Centre 7225 CYAN 15K OEM (или еквивалент)	парче	2	1.500,00	3.000,00
31	Xerox B210 OEM (или еквивалент)	парче	30	4.000,00	120.000,00
32	Drum Xerox Work Centre 7225 BLK OEM (или еквивалент)	парче	2	3.000,00	6.000,00
33	Drum Xerox Work Centre 7225 YELLOW OEM (или еквивалент)	парче	2	3.000,00	6.000,00
34	Drum Xerox Work Centre 7225 MAGENTA OEM (или еквивалент)	парче	2	3.000,00	6.000,00
35	Drum Xerox Work Centre 7225 CYAN OEM (или еквивалент)	парче	2	3.000,00	6.000,00
36	Waster Xerox Work Centre 7225 OEM (или еквивалент)	парче	5	600,00	3.000,00
37	TONER XEROX Extra High Capacity Toner Cartridge, Work Centre 3335/3345, Phaser 3330, Black (15.000)	парче	12	2.100,00	25.200,00
38	Photoconductor XEROX Work Centre 3335/3345, Phaser 3330 (30.000)	парче	20	2.400,00	48.000,00

39	Xerox Phaser 3300 MFP OEM106R01412 High Capacity Print Cartridge (8000 страни) OEM (или еквивалент)	парче	3	1.000,00	3.000,00
40	Xerox Phaser 3435 MFP OEM106R01415 High Capacity Print Cartridge (10.000 страни) OEM (или еквивалент)	парче	20	1.500,00	30.000,00
41	Samsung Xpres M2675F OEM (или еквивалент)	парче	10	1.000,00	10.000,00
42	Imagine unit Samsung Xpres M2675F OEM (или еквивалент)	парче	7	1.100,00	7.700,00
43	Samsung ML1640 OEM (или еквивалент)	парче	25	1.000,00	25.000,00
44	Canon IR2018 OEM (или еквивалент)	парче	3	500,00	1.500,00
45	Canon I Sensys MF216n OEM (или еквивалент)	парче	25	550,00	13.750,00
46	Xerox MFP mono B7025 print cartridge (30.000 страници)	парче	12	8.100,00	97.200,00
47	Photoconductor XEROX A3 MONO B7025/7030/7035 Black Imagine Unit (80,000)	парче	4	11.500,00	46.000,00
48	Xerox Staple Refills for Finishers (муниција за хефталка) (15.000)	парче	1	550,00	550,00
49	Xerox LX Booklet Marker cartridge (муниција за финишер) (16.000)	парче	1	600,00	600,00
50	HP LJ Pro MFP M130 fw	парче	15	800,00	12.000,00
51	Lexmark MS317dn (или негов еквивалент)	парче	10	2.100,00	21.000,00
52	Canon I Sensys LBP6200d (или еквивалент)	парче	10	550,00	5.500,00
53	HP COLOR LASER JET PRO MFP M477 fnw	парче	10	1.150,00	11.500,00
54	Laser cartridge MLT - R 116 L	парче	10	980,00	9.800,00
55	Samsung ML2010 9(или еквивалент)	парче	5	1.200,00	6.000,00
56	HP LJ1100 (или еквивалент)	парче	5	900,00	4.500,00
57	HP PageWidePro MFP 477dw 973 x Black	парче	7	6.700,00	46.900,00
58	HP PageWidePro MFP 477dw 973 x Yellow	парче	7	6.700,00	46.900,00
59	HP PageWidePro MFP 477dw 973 x Cyan	парче	7	6.700,00	46.900,00
60	HP PageWidePro MFP 477dw 973 x Magenta	парче	7	6.700,00	46.900,00
61	Samsung JC63-02562F	парче	10	1.000,00	10.000,00
62	Canon I Sensys MF421dw OEM (или еквивалент)	парче	20	1.100,00	22.000,00
63	Lexmark TONER MS310, MS317, MS415 (60.000)	парче	30	5.300,00	159.000,00
64	Drum cartridge XEROX B210	парче	15	2.700,00	40.500,00
65	HP Laser Jet Pro M15a	парче	15	800,00	12.000,00
66	HP color LaserJet Pro MFP M428dw	парче	10	1.200,00	12.000,00
67	Canon I Sensys MF443dw	парче	10	1.200,00	12.000,00
68	HP LJ P1006	парче	10	550,00	5.500,00
69	Xerox Work centre 3335	Парче	10	1.900,00	19.000,00

IV. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот, е Македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик.

V. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност на договорот за набавката на тонери ќе се утврди врз основа на стварно извршената испорака, но нема да го надмине износот од 1.998.520,00 денари без данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност изнесува 338.574,60 денари. Вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 2.337.094,60 денари.

VI. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Договорот се склучува на определено време за период до една година, односно до исполнување на износот од 1.998.520,00 денари без данок на додадена вредност, односно 2.337.094,60 денари со пресметан данок на додадена вредност. Доколку наведената вредност на договорот не се исполни во наведениот рок на времетраење на Договорот, истиот ќе престане да важи.

VII. ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Навременото и квалитетно извршување на Договорот, Носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган.

Висината на банкарската гаранција изнесува 10% од вкупната вредност на договорот.

Гаранцијата се наплаќа во следните случаи:

- во случај на неиспорачување на стоката/те по дополнително доставено писмено известување од страна на Договорниот орган и оставен рок од 3 (три) работни дена за испорака на стоката/те;

- во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаната стока/и, верификувано од независна институција за контрола на квалитетот на испорачаната стока/и;

- во случај на раскинување на Договорот по вина на Носителот на набавката;

Гаранцијата за извршување на договорот во услови на навремено и квалитетно извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на договорот.

VIII. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКАТА/ТЕ

Член 7

Носителот на набавката е должен испораката на стоката/те да ја врши sukcesивно во зависност од нареданите количини во рок од 3 (три) дена од денот на доставената писмена нарачка од страна на овластено лице од Договорниот орган, со дистрибуција до Министерството за труд и социјална политика

Испораката на стоката/те се смета за извршена по потпишувањето на испратницата (име, презиме и потпис) од овластеното лице на Министерството за труд и социјална политика и овластено лице на Носителот на набавката.

Испораката на стоката/те Носителот на набавката ќе ја врши врз основа на писмена нарачка на Договорниот орган заверена од овластено лице во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на нарачката.

IX. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Во случај на доцнење со испораката на тонерите од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна.

Договорната казна се определува во висина од 0,05% од фактурираниот износ.

Во случај на 2 (две) последователни не испораки, Договорниот орган има право по предходно доставено писмено известување до Носителот на набавката за испорака на тонери по наведена спецификација во дополнително оставен рок од 1 (еден) работен ден, да го раскине Договорот и да склучи Договор со второ рангираниот понудувач.

Во случај на став 3 од овој член, Носителот на набавката е должен да му ја надомести штетата на Договорниот орган.

X. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 9

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоката, дефинирани по елементи како во член 2 од договорот;
- единечни договорни цени на секој од елементите;
- вкупни цени по елементи;
- вкупна цена на фактурата;
- пресметка за ДДВ;
- валута на плаќање.

Носителот на набавката е должен да ја доставува фактурата за испорачаната стока во прилог со испратница/и и фотокопија од нарачката добиена од страна на Договорниот орган.

XI. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 10

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши sukcesивно, по доставена фактура во архивата на Договорниот орган од страна на Носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок до 60 дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган.

Прилог на фактурата е уредно заверена испратница.

Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во договорениот рок се засметува законска затезна камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

XII. РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА

Член 11

Носителот на набавката нема право на промена на цената на стоката/те за времетраењето на Договорот.

XIII. КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 12

Квалитативен и квантитативен прием на наранчаните тонери врши одговорното лице во Министерството за труд и социјална политика, со документ (испратница) потпишана од овластено лице од Министерството за труд и социјална политика, и Носителот на набавката.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока/и.

XIV. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 13

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката/те на Министерството за труд и социјална политика, во исправна состојба.

Член 14

Носителот на набавката е должен испораката на стоката/те да ја врши sukcesивно во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на наранчката доставена од страна на Договорниот орган.

XV. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 15

Договорниот орган е должен да ја плати договорената цената на Носителот на набавката, по испораката на стоката/ите, а во рок до 60 дена од денот на доставувањето

на фактура од страна на Носителот на набавката, пополнета на начин пропишан со овој Договор.

Лице задолжено за реализација на договорот е Анка Стојковска или друго лице овластено од Министер .

XVI. НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА СТОКАТА/ИТЕ

Член 16

Примопредавањето на стоката/те се состои во вршење на потребните дејствија за да биде возможно предавањето, како и превземањето на стоката/те.

Член 17

Носителот на набавката е должен да му ја предаде стоката/те на Министерството за труд и социјална политика, , во времето и на местото предвидено со овој договорот.

Носителот на набавката ја извршил обврската за предавање, по правило, кога стоката/те ќе му ја врати на Министерството за труд и социјална политика.

Член 18

За примопредавањето се составува записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали стоката/те е испорачана во рокот кој е договорен;
- 2) дали квантитетот и квалитетот на испорачаната стока/и одговара на договорениот квантитет и квалитет.
- 3) доколку се појави разлика во бараната и испорачаната стока, Договорниот орган не презема обврска за исплата на разликите кои се вишок од бараната стока.

Член 19

Записникот за примопредавање го потпишуваат двете договорни страни.

Од денот на составувањето и потпишувањето на записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

XVII. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 20

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

XVIII. ОСИГУРУВАЊЕ

Член 21

До предавањето на стоката/те на Договорниот орган, ризикот за случајна пропаст или оштетување на стоката/те го поднесува Носителот на набавката, а со предавањето на предметот ризикот преминува врз Договорниот орган.

Ризикот не преминува врз Договорниот орган ако тој поради некој недостаток на предадената стока/и го раскинал договорот или барал замена на стоката/те.

XIX. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТОЦИТЕ

Член 22

Носителот на набавката одговара за материјалните недостатоци на стоката/те што тој ги имал во моментот на преминувањето на ризикот врз Договорниот орган, без оглед дали тоа му било познато.

Носителот на набавката одговара и за оние материјални недостатоци што ќе се појават по преминувањето на ризикот врз Договорниот орган ако се последица од причина што постоела пред тоа.

Незначителниот материјален недостаток не се зема предвид.

Член 23

Недостаток постои:

1) ако стоката/те ги нема потребните својства за нејзина редовна употреба или за промет;

2) ако стоката/те ги нема потребните својства за особена употреба за која ја набавува Договорниот орган, а која му била позната на Носителот на набавката или морала да му биде позната; и

3) ако стоката/те ги нема својствата и одликите што се изречно или премолчно договорени, односно пропишани.

Член 24

Носителот на набавката не одговара за недостатоците од член 25 на овој Договор, ако во моментот на склучувањето на договорот му биле познати на Договорниот орган или не можеле да му останат непознати.

Член 25

Министерството за труд и социјална политика, е должно примената стока/и на вообичаен начин да ја прегледа, штом тоа според редовниот тек на работите е можно и за видливите недостатоци да го извести Носителот на набавката во рок од осум дена.

Кога прегледот е извршен во присуство на двете страни, Министерството за труд и социјална политика е должна своите забелешки поради видливите недостатоци да му ги соопшти на Носителот на набавката веднаш, инаку го губи правото што му припаѓа врз таа основа.

Член 26

Кога по приемот на стоката/те од страна на Министерството за труд и социјална политика, ќе се покаже дека стоката/те има некој недостаток што не можел да се открие со вообичаениот преглед при нејзиното преземање (скриен недостаток), Министерството за труд и социјална политика, како Договорен орган е должно, за тој недостаток да го извести Носителот на набавката во рок од осум дена, сметајќи од денот кога го открил недостатокот.

Член 27

Во известувањето за недостатокот на стоката/те Министерството за труд и социјална политика, е должно поблиску да го опише недостатокот и да го повика Носителот на набавката, да ја прегледа стоката/те.

Член 28

Во случај на недостаток Договорниот орган има право и на надомест на штетата.

Член 29

Ако Договорниот орган не го добие бараното исполнување на договорот во разумен рок од 3 (три) дена, тој го задржува правото да го раскине договорот или да ја намали цената.

Член 30

Договорниот орган може да го раскине договорот само ако претходно му оставил на Носителот на набавката дополнителен примерен рок од 1 (еден) дополнителен ден за исполнување на договорот.

Договорниот орган може да го раскине договорот и без оставање на дополнителен рок ако Носителот на набавката, по известувањето за недостатоците, му соопштил дека нема да го исполни договорот, или ако од околностите на конкретниот случај очигледно произлегува дека Носителот на набавката не ќе може да го исполни договорот ни во дополнителниот рок.

Член 31

Ако Носителот на набавката во дополнителниот рок не го исполни договорот, тој се раскинува според самиот закон, но Договорниот орган може да го одржи ако без одлагање му изјави на Носителот на набавката дека договорот го одржува во сила.

XX. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 32

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој Договор.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни обврската или ќе задоцни со нејзиното исполнување, другата договорна страна има право да бара и надомест на штетата што ја претрпел поради тоа.

За штетата поради задоцнување со исполнувањето одговара договорната страна на која другата договорна страна и дала примерен дополнителен рок за исполнување.

Договорната страна одговара и за делумната или целосната невозможност за исполнување иако не ја криела таа невозможност ако настапила по нејзино доаѓање во задоцнување за кое одговара.

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека она што е предмет на обврската случајно би пропаднало и кога таа својата обврска би ја исполнила на време.

Член 33

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека не можела да ја исполни својата обврска, односно дека задоцнила со исполнувањето на обврската поради околности настанати по склучувањето на договорот кои не можела да ги спречи, отстрани или избегне.

Член 34

Со договор може да се прошири одговорноста на договорната страна и врз случај за кој таа инаку не одговара.

24 ЖОВИ

Исполнувањето на ваквата договорена одредба не може да се бара ако тоа би било во спротивност со начелото на совесност и чесност.

Член 35

Одговорноста на договорната страна за намерата или крајното невнимание не може однапред со договор да се исклучи.

Судот може, по барање од заинтересираната договорна страна, да ја поништи и договорната одредба за исклучување на одговорноста за обично невнимание, ако таквата спогодба произлегла од монополската положба на договорната страна или воопшто од нерамноправниот однос на договорните страни.

Член 36

Договорната страна има право на надомест на обичната штета и испуштената корист, кои другата договорна страна морала да ги предвиди во време на склучувањето на договорот како можни последици од повреда на договорот, со оглед на фактите што тогаш и биле познати или морале да и бидат познати.

Во случај на измама или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, договорната страна има право да бара од другата договорна страна надомест на целокупната штета што настанала поради повреда на договорот, без оглед на тоа што другата договорна страна не знаела за посебните околности поради кои настанале тие.

Ако при повреда на обврската, покрај штетата, за договорната страна настанала и некоја добивка, при определувањето на висината на надоместот за неа ќе се води сметка во разумна мера.

Страната што се повикува на повреда на договорот е должна да ги преземе сите разумни мери за да се намали штетата предизвикана од таа повреда, инаку другата страна може да бара намалување на надоместот.

Член 37

Договорната страна која е должна да ја извести другата страна за фактите што се од влијание врз нивниот меѓусебен однос, одговара за штетата што ќе ја претрпи другата страна поради тоа што не била известена на време.

XXI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 38

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат со меѓусебно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред арбитражна комисија која ќе ја сочинуваат 3 (три) члена и тоа по 1 (еден) од двете договорни страни, а третиот член ќе го одберат заеднички од редот на арбитрите на Арбитражниот суд при Стопанска Комора на Република Северна Македонија.

Член 39

Доколку Арбитражната Комисија не даде обострано прифатливо решение сите евентуални спорови ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Вн. Каша

XXII. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 40

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата

Член 41

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, ќе и остави примерен дополнителен рок од 3 (три) дена за исполнување на обврската.

Ако договорните страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 42

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да му остави на Носителот на набавката, дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 43

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штетата.

Член 44

Кога во Договорот со последователни обврски (сукцесивна испорака), Носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска од Договорот по дополнително доставено писмено известување од страна на Договорниот орган и оставен рок од 3 (три) работни дена за испорака на стоката/те, Договорниот орган може во рок од 8 дена, да го раскине Договорот во поглед на сите идни обврски, ако од дадените околности е очигледно дека и тие нема да бидат исполнети.

Договорниот орган може да го раскине договорот не само во поглед на идните обврски, туку и во поглед на веќе исполнетите обврски, ако нивното исполнување без изостанатите исполнувања не е од интерес за него.

Член 45

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во рок од (3) три дена.

Член 46

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 47

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Член 48

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што барала раскинување да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 49

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

XXIII ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 50

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 51

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 52



Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.


Министер
Јованка Тренчевска

Договорен орган


Графотекс
Миле Стојковски

Носител на набавката


Изработил: Благица Мирчевска, Раководител на одделение 
Согласен: Славица Костовска, Раководител на сектор 
Контролирал: Љубица Панова, Раководител на сектор 